

20130721531

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

16 2013

. 07-2036/1
16 2013

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

1

“ 23/11, 54/11 155/12), 2- („ :

„(1)

(2) (1)

“

2

3 :

”

20 (1) 3 : „

(9) , , ,

(2) : “ “ : “

(9) “ - : “

60% 40% (2) ,

(10) : „ “ : “

21 (1) : 4

” , , -

(7) : “

” , , , ,

(8) (9) (10) (8) (9).

28 (2) 5 (3), :

„(3) 1.000 2.000 ,

20 (1) “

(3) (4) : “

“ : “

“

6

-

7

“

”